



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текуча сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата, огласи и продажби бр. 1032 088006-

Среда,

БРОЈ 46

ГОД. VIII

Фр. 7 — телефони: Редакција 28-833, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-613, Тел. централа 28 010.

543.

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на работењето на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА ЗА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ

I. — Општи одредби

1) Потрошувачките кредити во смисла на оваа наредба се одобруваат за следни цели:

а) за купување определени индустриски стоки, и
б) за подмирување вонредните трошкови во врска со склучување брак, порогај, болест или смртен случај во фамилијата.

2) Потрошувачките кредити ги одобруваат Народната банка на ФНРЈ, месните и градските штедилници и оние државни трговски претпријатија што ќе бидат овластени за продажба на индустриски стоки на кредит од надлежните државни органи за стопанство.

Потрошувачките кредити се одобруваат во границите на средствата предвидени за таа цел со кредитниот биланс.

3) Потрошувачките кредити од точ. 1 можат да ги користат:

а) работниците и службениците постојано запослени во државните стопански претпријатија, надлештва и установи, во општествени и задружни организации и нивни претпријатија и членовите на производително-преработувачките и услужно-занаемските задруги.

Офицерите, подофицерите и службениците на Југословенската народна армија потрошувачките кредити во смисла на оваа наредба ќе ги користат само преку банка на начинот што го пропишува Министерството на народната одбрана;

б) пензионерите (лични и фамилијарни) и инвалидите;

в) странски државјани запослени во нашето стопанство.

На лицата под а) кредитот за купување индустриски стоки може да им се одобри ако се во непрекинат работен однос најмалу една година. Овој услов не мора да биде исполнет ако е корисникот на кредитот иселеник — повратник или странски државјанин запослен во нашето стопанство.

4) Другите кредитно-способни физички лица можат да користат само потрошувачки кредит за подмирување вонредните трошкови од точ. 1) под б).

II. — Кредити за купување определени индустриски стоки

1) Кредити за купување индустриски стоки можат да се одобруваат само за купување следни артикли:

а) со срок за исплата (враќање) на кредитот до една година: за волнени тканини (вклучувајќи го и целиот соодветен прибор); волнена конфекција на облека, палта и манџи, јортани, душеци (мадраци), хебиња, полнвонил производи, садови и прибор за јадење и гарнитурни од стакло и порцелан, детски волнички;

б) со срок за исплата (враќање) на кредитот до две години: за шпорети и печки, ладњааци, (фрижидери), железни кревети и матраци, радио апарати, бицикли, теписи и килими;

в) со срок за исплата (враќање) на кредитот до три години: за куќен мебел во гарнитури и парчиња, клавири (пианини) и рачни хармоники.

Срокот за исплата на кредитот одобрен на странски државјанин запослен во нашето стопанство не може да биде подолг од срокот за траење на работниот однос предвиден во договорот за работа.

Кредитите што им се одобруваат на иселениците — повратници за купување куќен мебел, Народната банка на ФНРЈ и штедилниците можат да ги одобруваат и со срок за исплата до пет години.

2) По одобрувањето а пред користењето на кредитот корисникот на кредитот должен е да положи во готово најмалу пет (5) проценти од куповната цена на стоките односно од износот на одобренит кредит. Корисникот на кредитот може да плати во готово и повеќе од 5% од куповната цена на стоките односно од износот на одобренит кредит.

Кај горното плаќање во готово како и при полагањето (плаќањето) на редовните отплати на долгот по овие кредити можат да се користат и боновите за купување индустриски стоки со попуст од 80%.

3) За износот на одобренит кредит банката (штедилницата) му издава на корисникот на кредитот баран чек со назначување на индустрискиот артикул за чие купување е издаден чекот. По барање од корисникот на кредитот можат да се издадат и повеќе чекови во висина на одобренит кредит со цел да се купат стоки кај разни претпријатија.

Кредитите за набавка определени индустриски стоки далени од страна на банката (штедилницата) можат да се користат за купување кај сите државни трговски претпријатија и продавници на државните производни претпријатија, како и за купување кај трговските претпријатија и продавниците на производните претпријатија на задружните и општествените организации во земјата.

Овие кредити не можат да се одобруваат за купување стоки кај претпријатијата или дуќаните што вршат комисиона продажба, како нити за купување кај приватниот стопански сектор.

4) Државните трговски претпријатија што продаваат определени индустриски артикли на кредит во смисла на оваа наредба, должни се да организираат одделна служба во врска со кредитното работење и да се грижат да присобираат потребни информации за кредитната способност на заемобарачите за да се обезбеди правилното одобрување на кредитот (продажба на кредит) и навремено наплатување на долгот.

Одлука за тоа дали ќе се одобри кредит и во кој износ донесува во име на трговското претпријатие управниот одбор на претпријатието, односно директорот ако го овласти овој за тоа.

За да се покријат трошковите трговското претпријатие има право цената на стоките, што ги продава на кредит, да ја наголеми за 4% во однос на печата по која тие стоки се продаваат за готово.

III. — Кредити за подмирување на вонредните трошкови

Кредитите за подмирување на вонредните трошкови во врска со склучување на брак, порогај, бо-

лест или смртен случај во фамилија, ги одобруваат само Народната банка на ФНРЈ и штедилниците.

Овие кредити се одобруваат со срок за исплата (враќање) до една година а најповеќе до износот од 15.000 динари.

IV. — Општи услови за одобрување на потрошувачките кредити

1) На заемобарачите (корисниците на кредит) ивлезени во точ. 3 под I, кредитите им се одобруваат во границите на нивната кредитна способност по најповеќе до $\frac{1}{4}$ (една четвртина) на нивната вкупна просечна заработка или плата, односно пензија или пензионирање за времето за кое се одобрува кредитот.

2) Кредитите по оваа наредба се одобруваат под услов корисникот на кредитот (барачот на заемот) да му даде на кредиторот следно обезбедување:

а) ако корисник на кредитот е лице од точ. 3) под I од оваа наредба, — блиско акцепт (меница) со потпис на еден кредитно способен жижант и административна забрана што е должен барачот на заемот да ја извршува на својата заработка, плата, пензија или пензионирање во корист на кредиторот;

б) ако корисникот на кредитот е лице од точ. 4) под I од оваа наредба, — блиско акцепт (меница) со потпис на двајца кредитно способни жижанти.

Кредиторот може од должникот да бара и други обезбедувања, особено ако се работи за давање кредити на други физички лица.

Стоките споменати под б) и в) точ. 1 под II (со срок за исплата на кредитот до 2 и 3 години, односно до 5 години ако е во прашање исцеденик — повратник), купени на кредит, остануваат сопственост на кредиторот до конечната исплата на долгот, за што должникот е должен на кредиторот да му издаде писмена изјава.

3) При одобрувањето на кредитот, кредиторот склучува со барачот на кредитот договор за кредит. Договорот за кредит треба, покрај другото, да содржи и срок и начин за отплата на долгот по одобрениот кредит, како и други услови што ги регулираат односите помеѓу кредиторот и барачот на кредитот.

Со договорот за кредит може да се обврже купувачот (корисникот на кредитот) купените стоки да не смее да ги продаде нити на друг начин да ги отуѓи се' додека во потполност не ќе го исплати долгот настанат од кредитот што му е одобрен.

V. — Завршни одредби

1) На кредитите одобрени во смисла на оваа наредба Народната банка на ФНРЈ и штедилниците наплаќуваат камата по важеките прописи.

2) На обезбедувањата, молбите и другите исправи, осем на мениците, што се даваат во врска со одобрувањето на кредитот во смисла на оваа наредба, не се плаќа такса.

3) Како вкупна заработка на работниците и службениците запослени во стопанството, при оценката на кредитната способност, се подразбира просечната заработка односно платата остварена за последните три месеци.

4) На државните трговски претпријатија кои во смисла на оваа наредба продаваат индустриски стоки на кредит, Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува термински кредити до висината на потрошувачките кредити одобрени од страна на трговските претпријатија. Терминските кредити претпријатијата ќе ги отплаќуваат спрема договорените срокови за отплата.

5) Лицето кое како жижант веќе дало потпис на нечија меница, исто така може да биде корисник на потрошувачки кредит спрема условите од оваа наредба.

6) Потрошувачките кредити за купување огрев (дрва и јаглен) се регулираат со одделни прописи.

7) Исплатните благајни (за лицата во работен однос, пензионери и инвалиди) должни се редовно секој месец да ги запираат месечните рати за отплата

на кредитот и најдоцна до 8-иот во месецот да му ги испраќаат на кредиторот (на банката или на трговското претпријатие) што го одобрил кредитот.

Претпријатијата, надлежствата, установите и организациите од точ. 3 под I од оваа наредба, должни се да го известуваат кредиторот за сите промени (преместување и сл.) што ќе настанат кај поодделни корисници на кредити.

Во случај на преместување на корисникот на кредитот во друго претпријатие (установа, надлежство, организација), треба да се извести и новата исплатна благајна за обврската на корисникот на кредитот. Новата исплатна благајна ќе постапи натаму спрема одредбите на првиот став од оваа точка.

8) Народната банка на ФНРЈ издава технички напатствија за примена на одредбите од оваа наредба, доколку се однесува до давањето кредити од страна на банката и штедилницата, а напатствија за трговските претпријатија даваат надлежните државни стопански органи.

9) Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за одобрување кредити за купување индустриски стоки и Напатствието за извршување на Наредбата за одобрување кредити за купување индустриски стоки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/52), како и сите други прописи што се во спротивност со оваа наредба.

10) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 3834

1 септември 1952 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

544.

Врз основа на точ. I од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ ОДНОСНО ИЗВОЗОТ

Точ. 9 од Наредбата за пресметување цените при увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/52) се менува и гласи:

„9. а) оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на оние количини стоки што ќе бидат увезени односно извезени по купопродавните договори полноважно склучени почнувајќи од 1 јули 1952 година и регистрирани кај Народната банка на ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде потребно напатствие за начинот на задолжителното регистрирање на купопродавните договори. Пресметката на цените по овие купопродавни договори ќе се врши по прописите што важеле на денот кога односниот купопродавен договор е склучен полноважно, доколку со посебен пропис од надлежниот стопански орган не ќе се определат инаку.

б) Веќе извршените пресметки по увозот и извозот до денот на влегувањето во сила на оваа наредба остануваат полноважни. Увозните односно извозните кои сметат дека се однесени со веќе извршените пресметки можат, во исклучок, да ги поднесат

на Народната банка на ФНРЈ дополнителна документирана пресметка. Дополнителната пресметка ќе се земе во поставка само ако се поднесе заклучно до 15 октомври 1952 година.

в) Количините на стоките што се увозат односно извозат по влегувањето во сила на оваа наредба а по купопродавните договори полноважно склучени почнувајќи од 1 јануари 1952 година до 30 јуни 1952 година, увозниците односно извозниците можат да ги пресметаат било по прописите што важеле на денот на увозното односно извозното царинење, било по коефициентите односно по определените и пресметковните цени донесени во смисла на решението од Министерот на финансите на ФНРЈ, бр. 3718 од 16 февруари 1952 година, односно по Напатството од Министерот на финансите на ФНРЈ бр. 1129 од 16 јануари 1952 година, а кои важеле во времето кога е полноважно склучен односниот купопродавен договор.

г) Количините на стоките што се извозат по влегувањето во сила на оваа наредба а по купопродавните договори полноважно склучени пред 1 јануари 1952 година, извозниците можат да ги пресметаат било на начинот предвиден во претходниот став в), било врз основа на набавните цени, наголемени со трошковите до границата, и стварно постигнатите цени во странство, со тоа што набавните и постигнатите цени да мораат да бидат документирани со фактури за набавката и продажбата.

д) Количините на стоките што се увозат по влегувањето во сила на оваа наредба а по купопродавните договори полноважно склучени пред 1 јануари 1952 година, увозниците ќе ги пресметаат било по прописите што важеле на денот на увозното царинење, било по коефициентите донесени во смисла на Решението од Министерот на финансите на ФНРЈ, бр. 3718 од 16 февруари 1952 година.

е) При пресметувањето на цените на оние количини стоки што се увезени односно извезени во смисла на ставот в), г), и д) од оваа точка, увозниците односно извозниците се должни да и ги поднесат на Народната банка на ФНРЈ сите документи што ќе ги определи таа како потребни за докажување дека односниот купопродавен договор е навистина полноважно склучен пред 1 јули 1952 година.

е) За пресметување на цените по увозните и извозните работи склучени почнувајќи од 1 јули 1952 година престанува да важи Решението за цените на суровините, полупроизводите и производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/52), Списокот на коефициентите за пресметување на увозните цени од ст. 2 точ. 3 на тоа решение, како и сите други прописи што се во спротивност со оваа наредба.“

Бр. 2951

6 септември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

545.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за придонесот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕДБАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ КАЈ РАБОТИ СО ПОЛЕДЕЛСКИ МАШИНИ

Во Наредбата за социјално осигурување на лицата запослени кај работи со поделелски машини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/47) се менуваат следните одредби:

Во точ. 4 во вториот став зборовите „износ од 64 динари на ден“ се заменуваат со зборови „износ од 215 динари на ден.“

Точ. 6 се менува и гласи:

„Придонесот за социјално осигурување на лицата обврзани на колективно осигурување се плаќа по работен ден и спрема погонската сила на машината, без обзир на бројот на запослените работници, во следни износи:

I. — За обични вршачки гарнитурни, ако е употребена погонска сила	
а) — — — — —	до 3 HP — — — 87 дин.
б) више од 3	до 5 „ — — — 138 „
в) „ „ 5	до 10 „ — — — 205 „
г) „ „ 10	до 15 „ — — — 309 „
д) „ „ 15	до 25 „ — — — 430 „
е) „ „ 25 HP	— — — 517 „

II. — За вршачки гарнитурни со автоматско ставање или со елеватор или со преса за слама, ако е употребена погонска сила

а) — — — — —	до 3 HP — — — 50 дин.
б) више од 3	до 5 „ — — — 104 „
в) „ „ 5	до 10 „ — — — 171 „
г) „ „ 10	до 15 „ — — — 275 „
д) „ „ 15	до 25 „ — — — 380 „
е) „ „ 25 HP	— — — 480 „

III. — За вршачки гарнитурни со автоматско ставање и со елеватор или со преса за слама, ако е употребена погонска сила

а) — — — — —	до 3 HP — — — 34 дин.
б) више од 3	до 5 „ — — — 87 „
в) „ „ 5	до 10 „ — — — 155 „
г) „ „ 10	до 15 „ — — — 259 „
д) „ „ 15	до 25 „ — — — 363 „
е) „ „ 25 HP	— — — 464 „

IV. — За вршачки гарнитурни „Комбајн“ што вршат наедно работа на косачки се плаќа придонесот од точ. III намален за 20%.

V. — За поделелски машини за обработка на земски плодови (машини за чистење жита, машини за ронење пченка, преси за слама, дробилки за зрна, сечалки за фураж и сл.) се плаќа на име придонес по работен ден 40 динари.

VI. — За поделелски машини за обработка на земја (механизираните плугови, сеачки, косачки, грабилки и сл.) се плаќа на име придонес по работен ден 20 динари.

VII. — За машини за преработка млеко (сепаратори и сл.) се плаќа на име придонес по работен ден 7 динари.

Придонесот се одмерува според ефективната сила употребена за погон на вршачката машина, а не според силата што може да ја развие употребениот мотор воопшто.

Ако за погон на вршачка се употребува постојано или времено сила од добиток, на име придонес се плаќа за таква вршилка по работен ден 67 динари.“

Во точ. 8 во првиот став се заменуваат зборовите: „на надлежната филијала на државниот завод за социјално осигурување“ со зборови „на надлежниот завод за социјално осигурување на околината (градот).“ Во вториот став се менува втората реченица и гласи: „Овие податоци претходно ги заверува органот на народната власт при кого е пријавено вршењето на работата.“

Во точ. 10 првиот став се брише, а во вториот став се менува „1947“ во „1952“.

Се внесува нова точка 11, која гласи:

„11) Со оваа наредба се ставаат вон сила одредбите под а) и б) на точ. 2 од Решението за продолжување важноста на поделелните досегашни прописи за социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/50).“

Точ. 11 станува точ. 12, и гласи: „Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Слу-

жбениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 11312
23 август 1952 година

Го застапува
Претседателот на Советот за народно
здравје и социјална политика
на Владата на ФНРЈ
Министерот на Владата на ФНРЈ,
Генерален секретар,
Љубодраг Гуриќ, с. р.
Согласен,
Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

546.

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, пропишувам

НАПАТСТВИЕ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАДОКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ ОД РАБОТА

1. Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа се однесува до работниците и службениците запослени во стопанските претпријатија, стопанските здруженија, задругите, задружните и општествените организации, како и до работниците и наместениците запослени кај приватните работодавци.

2. Како надокнада во смисла на споменатата уредба се подразбира:

а) за работниците и службениците во стопанството: износот предвиден со одредениот тарифен став во тарифниот правилник за редовно работно време, без обзир на фактичната заработка;

б) за работниците и службениците на задругите: платата предвидена со индивидуалниот или колективниот договор;

в) за работниците и службениците на задружните и општествените организации: редовната плата;

г) за работниците и наместениците запослени кај приватни работодавци: платата што е определена со колективниот договор.

3. Надокнадите на работниците, наместениците и службениците на воена вежба, како и надокнадите при заминување на отслужување на редовниот воен срок, за време на вршење противавионска или противпожарна заштита и за време додека се во притвор или во истражен затвор (чл. 10 од Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа) ги исплатуваат претпријатијата, стопанските здруженија, задругите, задружните и општествените организации и приватните работодавци.

Рефундацијата на исплатените износи на овие надокнади на претпријатијата, на стопанските здруженија на задругите, задружните и општествените организации, односно на приватните работодавци, ја врши Народната банка на ФНРЈ, и тоа:

а) за лицата на воена вежба и за лицата при заминување на отслужување односно дослужување на воениот срок на терет на сметката бр. 800785.

Паричните средства за исплати во оваа сметка ќе ги стави на располагање на Народната банка на ФНРЈ — на Главната централа, сојузниот буџет;

б) за лицата на вежба на ПАЗ — на терет на сметката бр. 801784;

в) за лицата во истражен затвор односно притвор на терет на сметката бр. 801783.

Паричните средства за исплати по сметките под точ. б) и в) ќе ги стави на располагање на Народната банка на ФНРЈ — на централата за народната република, републичкиот буџет.

4. Со цел за рефундација на исплатените надокнади на работниците, наместениците и службениците (чл. 10 од уредбата), претпријатијата, стопанските здруженија, задругите, задружните и општествените организации и приватните работодавци должни се да ги поднесат на Народната банка на ФНРЈ односните барања за рефундација со следни документи:

А) за рефундација на исплатените надокнади на работниците, наместениците и службениците на воена вежба:

а) потврда од воената установа за тоа колку време односниот работник, наместеник или службеник провел на воена вежба засметувајќи го потребното време за заминување и враќање од воена вежба; овие потврди воените установи се должни да ги испраќаат до претпријатијата, стопанските здруженија, задругите, задружните и општествените организации и до приватните работодавци редовно секој месец;

б) заверен извод од платниот список за висината на тарифниот став (односно платата) на лицата што се наоѓаат на воена вежба; за лицата запослени кај приватни работодавци уште и потврда од органот на социјалното осигурување за тоа кога односното лице е пријавено за социјално осигурување и кога влегло на работа, како и износот на пријавената плата.

Работниците и наместениците запослени кај приватните работодавци, како услов за правото на оваа надокнада, мораат да имаат уште и работен стаж од најмалку еден месец до приемот на поканата за воена вежба.

Б) За рефундација на исплатените надокнади — едномесечни принадлежности на работниците, наместениците и службениците на отслужување на редовниот воен срок:

а) потврда од воената установа за тоа дека работникот, наместеникот или службеникот стапил на отслужување односно дослужување на воениот срок и датум кога настапил;

б) заверен извод од платниот список за исплатената надокнада (принадлежности за идните 30 дена) на работниците, наместениците и службениците повикани на отслужување на редовниот воен срок, со потврда дека односното лице има на денот кога ја примило поканата работен стаж од најмалку два месеца кај дотичното претпријатие (работодавец); за лицата запослени кај приватни работодавци уште и потврда од органот за социјално осигурување за тоа кога односното лице е пријавено за социјално осигурување и кога влегло на работа, како и висината на пријавената плата.

В) За рефундација на исплатените надокнади на работниците, наместениците и службениците за време на вршењето на службата на противавионска и противпожарна заштита:

а) потврда од органот за внатрешни работи за времето (во часови) на траењето на вршењето на оваа служба од страна на односното лице; оваа потврда му се издава на работникот, наместеникот или службеникот веднаш по завршената служба во противавионската или противпожарната заштита;

б) заверен извод од платниот список за висината на тарифниот став (односно платата) на работникот, наместеникот и службеникот;

Г) За рефундација на исплатените надокнади на работниците, наместениците и службениците за време додека се наоѓаат во притвор или во истражен затвор:

а) потврда (или извештај) од надлежниот државен орган што го донел решението за притвор или истражен затвор дека дотичниот работник наместеник или службеник е лишан од слобода т. е. извештај за датумот кога односното лице е ставено во притвор или истражен затвор и колку време провел во истиот;

б) заверен извод од платниот список за висината на тарифниот став (односно платата) на дотичното лице, а кај приватен работодавец потврда од органот за социјално осигурување од точката 4 А под б).

5. При заминувањето на воена вежба, односно на отслужување или дослужување на редовниот воен

срок, работникот, наместеникот или службеникот е должен од своето претпријатие (стопанско здружение, задруга, задружна или општествена организација), да земе потврда за висината на тарифниот став (односно платата) што ја имал на денот на приемот на поканата за воена вежба или поканата за отслужување односно дослужување на редовниот воен срок во односното претпријатие (стопанско здружение, задруга, задружна и општествена организација). Работниците и наместениците запослени кај приватни работодавци поднесуваат потврда од органот за социјално осигурување од точ. 4 А под б). Оваа потврда должен е работникот, наместеникот или службеникот да и ја предаде на воената установа при стапувањето на отслужување на редовниот воен срок односно при стапување на воена вежба.

6. Ако работникот или службеникот е отстранет од работа а не е ставен во притвор или истражен затвор, односната надокнада паѓа на терет на претпријатието (стопанското здружение, задругата, задружната или општествената организација) што го донело решението за отстранување од работа.

7. На работниците, наместениците и службениците на кои по Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа им припаѓа односната надокнада, а имаат право на детски додаток, им припаѓа овој постојан додаток на деца во полн износ. Детскиот додаток на односните лица им се исплатува заедно со другите примања по постоеќите прописи.

8. Од надокнадата, која им се исплатува на работниците, наместениците и службениците за време на воената вежба како и во случај на заминување на отслужување односно дослужување на воениот срок, се исплатува 27% во бонови за купување индустриски стоки со 80% попуст. На ист начин се исплатува и надокнадата на лицата ставени во притвор или истражен затвор кога во смисла на ст. 2 чл. 6 од уредбата им се исплатува вториот дел од надокнадата со тоа што во пресметката за исплата во бонови се засметуваат обата дела на надокнадата.

9. На работниците, наместениците и службениците, кои поради одзивање на поканата од органите на народните односно воените власти отсуствуваат од работа во редовно работно време, ќе им исплатуваат надокнада за загубеното време по овие работни нивните претпријатија (стопанските здруженија, задругите, задружните и општествените организации) со тоа што рефундацијата на исплатените износи на односната надокнада ќе ми ја врши Народната банка на ФНРЈ. Исплатените износи Народната банка на ФНРЈ ќе ги пресмета од буџетот на установата односно органот што ја упатил поканата.

За оваа цел на Народната банка на ФНРЈ мораат да и се поднесат со односното барање за рефундација следните документи:

а) потврдата од органот на народната односно воената власт за време (во часови) за кое работникот, наместеникот или службеникот морал да изостане од работа во врска со оваа покана;

б) заверен извод од платниот список за висината на тарифниот став (односно плата) на дотичното лице.

10. Надокнадите на работниците, наместениците и службениците за време на учеството во работата на народните судови како судни поротници или за време на вршењето на должноста сведоци, вешти лица, толкувачи или лично, кај судовите или кај другите државни органи, ги исплатуваат судовите односно државниот орган кај кого работникот односно службеникот ја извршил јавната должност.

Исплатата на надокнадата по претходниот став се врши врз основа на заверениот извод од платниот список за висината на тарифниот став (односно платата) за дотичните лица.

Претпријатието е должно на работникот односно службеникот да му издаде заверен извод од платниот список при заминувањето в суд поради вршење јавна должност.

Работниците и наместениците запослени кај приватни работодавци ја докажуваат висината на платата со потврда од органот за социјално осигурување од точката 4 А под б).

11. Надокнадата од точ. 9 и 10 им припаѓа на работниците, наместениците и службениците за сето време на отсушноста од работа поради одзивање на поканата од органите на народните или воените власти односно вршењето на воената должност, подражајќи го тука и времето што е потребно за заминување поради вршење на овие должности и доаѓање во претпријатието, надлештвото или установата.

Оваа надокнада се исплатува само во пари.

12. Надокнадата на работниците, наместениците и службениците за време на отсуствувањето од работа поради вршење должноста на сведок, вештак или толкувач во судската граѓанска постапка се исплатува исклучително од износот што го положила во судот за таа цел приватната странка (парничната странка, барачот на извршувањето односно извршеникот, учесникот).

13. Прописите за надокнада на трошковите на сведоците, вештите лица и на толкувачите во кривичната постапка, како и прописите за исплатување на дневниците и надокнадите на трошковите на судните поротници ќе се применуваат и натаму во поглед на надокнадата на патните трошкови за прехрана и ноќевање, а во поглед на надокнадата за загубената работа односно за загубената дневна плата само доколку не се во опротивност со Уредбата за надокнадите на работниците и службениците на стопанските организации за време на отсуствување од работа како и со ова напатствие.

14. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 12233

30 август 1952 година

Го застапува

Министерот на Владата на ФНРЈ
Претседателот на Советот за народно
здравје и социјална политика,
Министерот на Владата на ФНРЈ
Генерален секретар,
Љубодраг Ѓурик, с. р.

Согласен,

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

547.

Врз основа на точ. 2 од Решението за определување државните органи надлежни за пропишување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ ХРАНА ЗА ДОБИТОК

1) Во внатрешниот железнички, поморски и речен сообраќај возаринските ставови за превозење храна за добиток се намалуваат:

а) за 75% кај превозење: сено, луцерка, детелина, слама, трева, плева, пченкојна, шушкојна, лисје, тикви сурови резанци, репа за храна за добиток, отпадоци од шеќерна репа, корење за храна за добиток;

б) за 50% кај превозење: трици, желоди, уљени погачи, суви резанци од шеќерна репа, отпадоци од пивари, остатоци при изработка на етарски уља, мешана храна за добиток, брашно од риби, брашно од месо, криво брашно и од кречњек.

2) Намалените тарифни ставови од претходната точка важат само за превозење патни на храна за добиток на државните трговски и задружни претпријатија и единиците на Југословенската народна армија.

3) Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна

Народна Република Југославија“ до 30 април 1953 година.

Бр. 308
3 септември 1952 година

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

548.

Врз основа на точ. 1 од Решението за определување државните органи надлежни за промишлување цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА ОД ПОРАНЕШНОТО ПРОИЗВОДСТВО

1) За долу наведените видови цигариња од поранешното производство, што ќе се затекнат во трговската и угостителската мрежа како непродадени на денот на влегувањето во сила на ова решение, се определуваат следни единствени продавни цени на мало:

	Динари за 20 парчиња
„Јадран“ — — — — —	50
„Струмица“ — — — — —	40
„Неретва“ — — — — —	40
„Македонија“ (старо пакување) — — — — —	40
„Херцеговина“ — — — — —	40
„Триглав“ — — — — —	40
Пригодни цигариња на НОБ — — — — —	40
Пригодни цигариња на 10-годишницата („Босна“, „7 јули“) — — — — —	40
Пригодни цигариња на ЈАТ — — — — —	40
Пригодни цигариња на ПАЗ — — — — —	40
Пригодни цигариња „Олимпијада“ — — — — —	40
„Блед“ (25 парчиња) — — — — —	30
„Романија“ — — — — —	30
„Козара“ — — — — —	30
„Оглед V, VI“ — — — — —	30
„Дурмитор“ — — — — —	25
„Оглед III“ — — — — —	25
„Космај“ — — — — —	20

Горните цени важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2) За другите видови цигариња, како и за цигарите, тутунот и книгите за цигари остануваат во сила цените од Решението за намалувањето на единствените продавни цени на мало за тутун и тутунски преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52).

3) Претпријатијата на трговската и угостителската мрежа имаат право на надокнада (регрес) на разликите помеѓу порано определените единствени продавни цени на мало и намалените единствени продавни цени на мало од точ. 1 на ова решение, и тоа за сите оние количини на споменатите видови цигариња од поранешното производство што ќе се затекнат кај нив како непродадени на денот на влегувањето во сила на ова решение.

Надокнадата (регрес) од претходниот став ќе се одобрува на текущата сметка на претпријатијата на трговската и угостителската мрежа, а на терет на сметката бр. 800485 — „Разлика на намалувањето на цените на тутун и тутунски преработки“.

Со цел да се оствари надокнадата (регресот) од претходните ставови, претпријатијата на трговската и угостителската мрежа должни се да извршат попис на запасите на споменатите видови цигариња од поранешното производство што ќе се затекнат кај нив како непродадени на денот на влегувањето во сила на ова решение.

Што се однесува до примената на пописот, до поднесувањето и остварувањето на барањето за надокнадата (регрес) ќе се применуваат прописите од Начертанието за пресметката, изданието и регресот на разликите што се однесуваат на единствените цени на

цените на стоките затечени во трговската мрежа и поради променувањето цените на услугите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/50) и изменувањата и дополнувањата на ова начертание („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/51), со тоа што барањето за надокнада (регрес) да се поднесе најдоцна во срок од 30 дена по влегувањето во сила на ова решение.

4) Ова решение влегува во сила на 15 септември 1952 година, кога за наведените видови цигариња од поранешното производство престануваат да важат цените од Решението за намалување на единствените цени во продажба на мало на поодделни видови цигариња од поранешното производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/52) и од Решението за намалување на единствените продавни цени на мало на тутун и тутунски преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/52).

Бр. 4175

9 септември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

549.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за стручните школи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52), а во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ и со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УЧЕНИЧКИТЕ РАБОТНИЦИ
НА СТРУЧНИТЕ ШКОЛИ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА**

1) Ученичките работници (работниците) на стручните школи со практична обука се составен дел од овие школи, а работат по принципите што важат за претметковните установи со самостојно финансирање (Основна уредба за установите со самостојно финансирање — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52). Ови работници (работниците) имаат одделна претсметка на приходите и расходите.

2) Во приходите на ученичките работници (работниците) на овие школи влегуваат: приходите што ќе се остварат од продажбата на производите на ученичките работници, приходите што ќе ги наплати ученичката работница од претпријатијата и од други лица за извршени услуги, приходите што ќе ги наплати ученичката работница од претпријатието за остварениот ефект на учениците на практичната работа во претпријатието, како и потребните дотации од оснивачот на школата, доколку работницата (работниците) не може да ги подмири своите расходи со сопствени приходи. Дотацијата се прехидува во претсметката на школата.

Народниот одбор на околијата (градот) односно републичкиот орган надлежен за просветните, научните и културните прашања може на претпријатијата, на околските и републичките стопански комори и на стопанските здруженија, што се оснивачи на овие школи, да им даде дотација за да го покријат вишокот на расходите над приходите на ученичките работници (работниците). Висината и условите за користење на оваа дотација можат да се определат и со писмен договор помеѓу оснивачот и органот што ја дава дотацијата.

3) Како расходи на ученичките работници (работниците) се сметаат средствата за издршка на ученичките работници и тука спаѓаат: набавка на материјали и ситен алат, поправка на машини, награди на учениците, плаќање на електрична енергија, набавка на работни облека на учениците, набавка на огрев, одржување на чистотата, осигурување на зградите и инвентарот, плата на работниците запослени во ученичките работници и други расходи свързани непосредно за работата на ученичката работница.

Платите на учителите по практична настава не влегуваат во расходите на ученичката работница (работниците), туку одат на терет на претсметката на приходите и расходите на школата.

4) Вишокот на приходите што ќе го оствари ученичката работилница (работилиште) во текот на годината ќе се употреби и тоа: 20% се внесува во фондот за наградување и расподелба на учениците, на работниците, и учителите по практична настава, 20% во фондот на сопствените инвестиции на школата, а остатокот се уплатува во корист на оснивачот односно органот што ги дава потребните средства за урамнотежување на претсметката на приходите и расходите на ученичката работилница (работилиште).

Вишокот на приходите на ученичките работилници (работилишта) се постигнува со остварување вишокот на сопствените приходи над планираните или со намалување расходите во однос на расходите планирани со претсметката, ако се постигнало ова намалување со подобра организација на работењето и со намалување на трошоците, со тоа што и со вака намалени расходи се оствариле наполно сите задачи и подмириле сите потреби предвидени со претсметката.

Републичкиот орган надлежен за просветните, научните и културните прашања во согласност со министерот на финансите, на народната република ќе донесе прописи за употреба на средствата од фондовите наведени во ст. 1.

5) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6511

8 септември 1952 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука
и култура,

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет,

Борис Кидрич, с. р.

550.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, според поднесените правила и програма на работата, оснивањето и работењето на Здружението на резервните офицери на Југославија со дејноста на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 12392

18 август 1952 година

Белград

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

551.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МОРНАРИЦАТА 1952 ГОДИНА

На 10 септември 1952 година ќе се пушти во текај серија пригодни поштенски марки по повод Денот на морнарицата.

Серијата на овие марки содржи три вредности, и тоа:

1) марка од 15 динари темнокарминцрвена боја. Сликата на марката претставува пејсаж на Сплит;

2) марка од 28 динари, темнокостенова боја. Сликата на марката претставува снимка на уметнички релјеф на барка со морнари што ја симболизира морнарицата;

3) марка од 50 динари, темнозелена боја. Сликата на марката претставува пејсаж на Св. Стефан (Црногорско Приморје).

На сите марки од оваа серија стои натпис „ФНР Југославија“ — со латиница и „Дан морнарице 1952“ — со кирилица.

Овие марки ќе се продаваат кај сите поголеми пошти додека не ќе се потрошат, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време, односно додека не се донесе решение за нивното повлекување од текај.

Бр. 11453

19 август 1952 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

552.

Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ПРВАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА ФИЛАТЕЛИСТИЧКА ИЗЛОЖБА ВО БЕЛГРАД

На 14 септември 1952 година ќе се пушти во текај пригодна поштенска марка од 15 динари по повод одржувањето на Првата југословенска филателистичка изложба во Белград.

Марката е во костеновољубичеста боја. Сликата на марката претставува пејсаж на Белград од XVI век.

На горниот дел од марката, над сликата, стои натпис „Федеративна Народна Република Југославија“ и под тоа одлево во една врвца „Београд XVI век“ — со кирилица, а одесно грбот на Белград. На долниот дел од марката стои: „I Југословенска филателистичка изложба у Београду 1952“ и лево над тоа „15 дин.“ — со латиница.

Оваа марка ќе се продава само на поштенскиот шалтер во просторните на Филателистичката изложба во Белград, а за франкирање на поштенските пратки ќе важат неограничено време, односно додека не се донесе решение за нејзиното повлекување од текај.

Бр. 11454

19 август 1952 година

Белград

Директор
на Главната дирекција на поштите,
Никола Милановиќ, с. р.

553.

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЦИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди:

Вијци за оплата

Изработка 1 — Метрички навој

M10 до M16

JUS M.B1.190

Вијци со висока нарежана глава

Изработка 3 — Метрички навој

M1 до M10

JUS M.B1.200

Вијци со ниска нарежкана глава Изработка 3 — Метрички навој M1 до M10	JUS M.B1.201
Вијци со прстенаста глава Изработка 2 — Метрички навој M8 до M100	JUS M.B1.210
Вијци со увце Изработка 2 — Метрички навој M5 до M36	JUS M.B1.220
Вијци со крилеста глава Изработка 1 — Метрички навој M2 до M24	JUS M.B1.230
Вијци со тристрана глава Изработка 3 — Метрички навој M4 до M24	JUS M.B1.240
Сидрени вијци со конична глава Изработка 1 — Метрички навој M6 до M10	JUS M.B1.250
Сворни вијци за завртување во челик Изработка 3 — Метрички навој M3 до M52 и M18 X 1,5 до M52 X 3	JUS M.B1.260
Сворни вијци за завртување во леко железо Изработка 3 — Метрички навој M3 до M52 и M18 X 1,5 до M52 X 3	JUS M.B1.261
Сворни вијци за завртување во лесни метали и живни легури Изработка 3 — Метрички навој M3 до M24	JUS M.B1.262
Завртни вијци со шестострана дупка Изработка 3 — Метрички навој M6 до M24	JUS M.B1.270
Завртни вијци со шестострана дупка и со шилок Изработка 3 — Метрички навој M6 до M26	JUS M.B1.271
Завртни вијци со шестострана дупка и со цилиндричен завршок Изработка 3 — Метрички навој M6 до M24	JUS M.B1.272
Завртни вијци Изработка 3 — Метрички навој M1 до M20	JUS M.B1.280
Гранични вијци Изработка 3 — Метрички навој M1 до M20	JUS M.B1.281
Завртни вијци со шилок Изработка 3 — Метрички навој M1 до M20	JUS M.B1.290
Завртни вијци со цилиндричен завршок Изработка 3 — Метрички навој M2 до M20	JUS M.B1.291
Вијци за наварување Изработка 1 — Метрички навој M6 до M48	JUS M.B1.300
Сидрени вијци Изработка 1 — Метрички навој M24 до M100	JUS M.B1.310
Вијци за дрво со шестострана глава Изработка 1 — Пречник 6 мм до 20 мм	JUS M.B1.500
Вијци за дрво со впуштена глава Пречник 1,7 до 8 мм	JUS M.B1.510
Вијци за дрво со впуштена со- чиваста глава Пречник 1,7 мм до 8 мм	JUS M.B1.520

Вијци за дрво со полутркалеста
глава
Пречник 1,7 мм до 8 мм JUS M.B1.530
2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија“.
Бр. 78
27 август 1952 година
Белград

За Претседателот
на Сојузната комисија за стандардизација,
Бранислав Станковиќ, с. р.

Советот за народно здравје и социјална политика
на Владата на ФНРЈ по извршеното сравнување со
изворниот текст установи дека во текстот на Второто
напатствие за спроведување на Уредбата за оснивање
заводи за социјално осигурување и за временото
управување со средствата за социјално осигурување
(„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/52); се поткрала
долу наведената грешка, и дава следна

И С П Р А В К А
НА ВТОРОТО НАПАТСТВИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ВРЕМЕНОТО УПРА-
ВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРУВАЊЕ

Во точ. 4, петтиот ред ознака, место „чл. 30 ст.
2“ треба да стон „чл. 39 ст. 2“.
Од Советот за народно здравје и социјална по-
литика на Владата на ФНРЈ, 4 септември 1952 година.

СО Д Р Ж А Ј :

	Страна
543. Наредба за потрошувачките кредити — —	809
544. Наредба за изменување на Наредбата за пресметување на цените при увозот одно- сно извозот — — — — —	810
545. Наредба за изменувања и дополнувања на Наредбата за социјално осигурување на лицата запослени кај работи со поделески машини — — — — —	811
546. Непатствие за применување на Уредбата за надокнадите на работниците и службени- ците на стопанските организации за време на отсуствување од работа — — — — —	812
547. Решение за намалување на тарифните ста- вови за превозење храна за добиток — —	813
548. Решение за намалување единствените про- давни цени на мало на поделелни видови цигариња од поранешното производство —	814
549. Решение за работењето на ученичките ра- ботилници на спручните школи со прак- тична обука — — — — —	814
550. Решение за одобрување оснивањето и ра- ботењето на здружението на резервните офицери на Југославија — — — — —	815
551. Решение за пуштање во течај пригодни поштенски марки по повод Денот на мор- нарицата 1952 година — — — — —	815
552. Решение за пуштање во течај пригодна по- штенска марка по повод на Првата југосло- венска филателистичка изложба во Белград	815
553. Решение за донесување југословенски стан- дарди за вијци — — — — —	815
Исправка на Второто напатствие за спроведу- вање на Уредбата за оснивање заводи за социјално осигурување и за временото управување со средствата за социјално осигу- рување — — — — —	816